

Авторот Јорданов преку оваа книга дава голем придонес во аргументацијата за правото на нашата држава да го носи своето историско и природно име Република Македонија.

Цел на книгата е читателот да "сирне-погледне зад дебелото перде за непредвидливото во хаотичната иднина".

Пишува:

Милева ЛАЗОВА

Книгата "Македонија: корени и аргументи" од Јордан Јорданов претставува избор на покарактеристични сознанија, размисли и забелешки за македонското прашање, тема која предизвикува подлабоки размислувања и анализи. Поаѓајќи од многубројните историски, културолошки, политиколошки и други расположливи студии, авторот Јорданов настојува да го насочи вниманието на читателската публика кон информации и сознанија од литературата за кои досега не им бил посветен доволен интерес. Структурата на трудот е распоредена во неколку глави, врзани со корените на нашето национално име, Македонското национално прашање, државноста, осамостојувањето, (не)признавањето и времето пред вратите на НАТО и на ЕУ.

"Македонија: корени и аргументи" претставува хронологија на аргументи базирани на собитјата од историјата на Македонија и на Македонците, поврзани со актуелните настани со прашањата за самобитноста на Македонецот, односно со негирањето и непризнавањето на историското име на државата. Она што е презентирano во книгата се темели на анализите за корените на актуелните настани, особено од аспект на заинтересираноста на соседите за територијата на која опстојувале Македонците.

СОДРЖИНА

"Анализите укажуваат на причините за современите најнепосакувани собитја, кои се врзани за интересите на големите сили на Балканскиот Полуостров, со нагласок на централниот дел и излезот на Егејското Море, потоа Балканските војни и нивниот тек, во периодот на Првата светска војна - до распарчувањето на Македонија, во текот на Втората светска војна, како и прогла-



сувањето на државата на Македонците на Балканот. На оваа верига се надоврзуваат и настаните од современата историја - по прогласувањето на независноста и за признавањето на Република Македонија, сè до актуелните приеми во НАТО и Европската унија", е запишано во резимето на книгата.

Понатаму, како посебен прилог авторот го прави прегледот на сите спомнати личности со куси изводи и цитати, како и дипломатскиот ДАТА-МАР - преглед на признавањето на Република Македонија од други држави (сто и дваесет држави во светот ја признаа Република Македонија под нејзиното уставно име), воспоставувањето дипломатски односи, како и членството во меѓународните организации.

Во предговорот авторот Јорданов почнува со зборот КЛОПЧЕ. Па, вели:

"Клопчето на старата мајка. Мајката е Македонија. Старата поговорка вели: каде што е крајот тенок, таму и се пре-

кинува. Искинатите крајци од корените на настаните се заврзувани и намотувани во клопче. Тоа го претставува клопчето на нашата македонска историја. Не сум сигурен дека сум ги фатил сите крајци од корените на настаните од нашата историја. Но, сигурен сум дека со одмотувањето на клопчето повторно ќе се потсетиме на чинителите на замрсените крајци од нашето минато и ќе ги осознаеме настаните кога се кинел крајот и се врзувал јазолот во нашата македонска историја. Намотувањето на клопчето со јазлите во континуитет до 1941 година, односно 1944 година било врзувано од силите кои ги држеле крајците во свои раце. Од таа година, по 47 години крајците ги фаќавме и во 1991 година конечно успеавме да ги задржиме во наши - свои македонски дланки - печалбарски раце.

Реално, и за наша несреќа, национално и граѓански не се договоривме за некои суштествени работи и ни се

И АРГУМЕНТИ" ОД ЈОРДАН ЈОРДАНОВ

случи 2001 година. Година кога ни се наметна - вгради техничка грешка со изменет Устав, устав на лабораторија за генерирање на обиди - проби за ултимативна демократија. Имаше премногу еуфорија и тоа придонесе до ден денешен да ни наметнуваат проблеми, како со народното наше име, така и за нашиот успешен развој".

На крајот Јорданов потенцира дека не се случајни малите настани врзани со големите историски настани и личности, во карактеристично време кога

излезот од актуелниот и наметнат лавиринт.

СОГЛЕДУВАЊА

Рецензенти на овој труд се генерал проф. д-р Ристо Дамјановски и проф. д-р Лазар Лазаров. Првиот рецензент проф. д-р Дамјановски за книгата и за авторот запишал:

"Обидот на Јордан Јорданов врз база на факти и богати информации да ги разоткрие малите настани врзани за

ристат на штета на Македонија.


Особено се дава придонес во разоткривањето на она што ја негира нашата самобитност, нација, македонски јазик со сите белези за неговата посебност и дека не може никој да му смислува било какво име, затоа што тој има свое, вековно, кое претставува географско-етничка спојка МАКЕДОНИЈА-НАРОД. Очигледно на некои им пречат атрибутите на историското, археолошкото, културното и духовното наследство на македонскиот народ. Авторот пишува со факти кои се арбитар за вистината на актуелните настани, кои денес го иритираат човечкиот ум, така што во никој случај веродостојноста на изложените содржини не може да се доведе под знак прашање, бидејќи филтерот на времето го избистри погледот врз многу историски собитија, елиминирајќи го она што значеше несоодветна интерпретација врз историската вистина".

Според проф. д-р Дамјановски, Јорданов овој труд не го пишува за инает, туку претставува едно силно, автентично и темелно опирање на оние кои до ден денешен наметнуваат проблеми како со нашето име и идентитет, така и на нашиот успешен развој.

За рецензентот проф. д-р Лазар Лазаров актуелноста на трудот на авторот Јорданов е оценета врз основа на фактографски материјали, со што тој прави продлабочена анализа, извлекува релевантни сознанија и дава доволно издржливи заклучоци.

"Јордан Јорданов - вели проф. д-р Лазаров - на негов својствен начин дава придонес, не толку за прашањето - што се случувало, туку зошто, поради кои причини се случувале и ќе се случуваат настаните - како нивна заемна врска, не поединечно, туку во нивната заемна врска и нивното заемно дејство и влијание.

Во целина, авторот разработува една многу сложена, општествено-политички чувствителна тема, со начин кој снопот на светлината ја насочува на процесот кој во синцир подолго време трае за сè што е врзано за негирањето на нашата самобитност, самобитноста на Македонецот и на државата Македонија".



соседите со сила сакаат да ни ја украдат историјата. Дозволуваме соседите да ги сквернават настаните или да ги слават нашите херои, а ние ги забораваме. Губиме од предвид дека зачувувањето на сопствената историја е една од Каријатидите - еден од (атласите) столбовите на сопствениот опстанок. Желбата на авторот била со оваа книга да се освежи свеста за совеста на опстанокот во горчливиот вител на човековата судбина, судбината на Македонецот. Во книгата се содржани најмногу информации за збогатувањето на сознанието заради читателско-индивидуалното и постојаното динамично движење зад настаните - да се согледа и да се изнајде

големите историски настани и личности во едно актуелно и општествено-политички чувствително време кога соседите со сила сакаат да ни ја украдат историјата, не е обичен запис, туку монографска студија, која ги осветлува столбовите на нашиот опстанок. Авторот пишува за причините и за последиците кои во текот на историјата големите сили со своите геополитички интереси му ги наметнале на Балканот. Вниманието е задржано посебно на Берлинскиот конгрес кога со јавните и тајните преговори и договори се создадени предуслови кои соседите преку Балканските војни, Првата светска војна и Версајскиот договор успеале да ги иско-

КРАТИА
СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ
ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ
075/ 408-687